



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

01.01.2018 - 31.12.2018

МЈП ПРОАКВА Струга

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Финансиските извештаи за 2018 година сочинуваат:

1. Биланс на состојба
2. Биланс на успех
3. Извештај за парични текови
4. Извештај за промена на капиталот
5. Објаснувачки белешки

Известувачки период : 01.01.2018 - 31.12.2018

Валута на известување : денар

Прецизност на известување: во илјада денари

II. ПРАВЕН СТАТУС И ДЕЈНОСТ

ВОВЕД

Меѓуопштинското Јавно Претпријатие МЈП ПРОАКВА Струга е основано врз основа на Спогодба, заведена под број 07-821/6 од 15.12.1998 во Општина Струга и број 07-793/1 од 15.12.1998 година, заведена во Општина Охрид. Јавното претпријатие се основа со цел да се овозможи интегрирање на примарната и секундарната канализациона мрежа, заштитата на Охридското Езеро и регулирање на водоснабдувањето во една заедничка организација.

По склучувањето на горенаведената Спогодба за основање на МЈП Проаква а потпишана од Општините Струга и Охрид се пристапи кон донесување на Статут на МЈП Проаква и истиот е усогласен согласно одредбите на Законот за Јавни претпријатија. Врз основа на истиот Закон се изврши упис на основање на МЈП Проаква Струга во Регистарскиот Суд - Основниот Суд Битола под бр. 3774/98 од 31.12.1998 година со што е основана МЈП Проаква Струга.

Залагањата за почитување на членот 18 од гореспоменатата Спогодба и Одлуките на Управниот Одбор од 2007 одобрени од Советите на Основачите на МЈП Проаква Струга, МЈП Проаква Струга се реорганизира на работни единици РЕ Водовод Охрид, РЕ Водовод и Канализација Струга и РЕ Колектор со Одлуки за целосно профитно-трошковно работење по единици што резултира и со пооделни Финансиски Биланси по работни единици.

Во 2010 МЈП Проаква се реорганизира на две единици РЕ Водовод Охрид и РЕ Водовод, канализација и Колектор Струга со засебни-соодветни Финансиски Биланси и Извештаи во работењето.

- **Скратен назив на претпријатието**: МЈП Проаква Струга

- **Седиште на претпријатието**: Кеј 8ми Ноември бб Струга

- **Регистрирано**: запишано во трговскиот регистар со матичен број 5257352,.

- **Претпријатието е сопственост**; на основачите Совет на Општините Струга и Совет на Општина Охрид.

- **Заклучно со 31.12.2018** во тековната состојба во трговскиот регистар не се запишани промени.

- **Основна дејност** на претпријатието: 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода и 37.00 Отстранување на отпадни воид и 42.91 Изградба на хидроградежни работи.

- **Претпријатието е самостоен субјект** т.е. нема поврзани друштва во својот состав.

- **Организациона поставеност**- согласно Статутот на претпријатието,

Правилникот за организација и систематизација е:

Генерален Директор

- Директор на Водовод Охрид
- Директор на Водовод и канализација Струга и Колектор
 - Правен сектор по работни единици
 - Финансиски сектор по работни единици
 - Технички сектор по работни единици

- Органи на Управување:

- Управен Одбор составен од 15 членови, 8 членови делегирани од СО Струга и 7 делегирани од СО Охрид
- Надзорен Одбор составен од 5 члена. 3 членови делегирани од СО Охрид и 2 членови делегирани од СО Струга.

- Бројот на вработените во горенаведеното претпријатие е: 464 лица:

основно	129
средно/3	57
средно/4	178
вишо	13
високо	83
магистратура	2
докторат	2

III. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските Извештаи се составени во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Во составувањето на Финансиските извештаи користени се сметководствени политики усвоени во 2013 година, и натаму важечки со Одлука на УО од 12.2017.

Прикажаните износи се во 0000 денари

1. Биланс на Состојба

А К Т И В А		31.12.18	31.12.17	%
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		1,274,159	1,687,566	75.50
Нето основни средства		1,267,510	1,680,436	75.43
Имот, згради и опрема		2,566,587	2,566,587	83.11
Отпис		-886,151	-886,151	97.66
Нето нематеријални средства		3,127	3,608	86.67
Нематеријални средства		10,709	9,360	114.41
Отпис		-7,582	-5,752	131.82
Долгорочни финансиски средства		3,522	3,522	100.00
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		941,044	843,369	111.58
Нето залихи		31,213	29,695	105.11
Залихи		31,213	30,014	105.12
Отпис		-339	-319	106.27
Побарувања		894,841	798,097	112.12
а) Побарување од купувачи нето		517,718	483,889	106.99
Побарување од купувачи		517,986	484,350	106.94
Отпис		-268	-461	58.13
б) Побарувања од државата за даноци		2,493	2,134	116.82
в) Побарувања од РЕ		339,378	295,880	114.70
г) Останати побарувања		4,229	5,695	74.26
д) Готовина и готовин. еквиваленти		31,023	10,499	295.49
АВР		14,990	15,577	96.23
ВКУПНА АКТИВА		2,215,203	2,530,935	87.53
КАПИТАЛ				
9		195,345	195,164	100.09
Државен капитал		598,212	610,245	98.03
Ревалоризациони резерви		0	54,050	0.00
Законски резерви		0	11,996	0.00
Акумулирана добивка		0	2,697	0.00
Акумулирана загуба		-418,437	-425,107	98.43
Добивка/Загуба тековна година		15,570	-58,171	-
25		15,570	-58,171	-
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ		773,527	1,151,628	67.17
10		773,527	1,151,628	67.17
Долгорочни обврски		18,474	18,596	99.34
Донации- Грантови ПВР		755,053	1,133,032	66.64
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ		1,244,231	1,184,143	105.04
11		1,244,231	1,184,143	105.04
Обврски спрема добавувачите		571,046	530,001	107.74
Вкупно кредити		116,685	153,780	75.88
Краткорочни кредити МФ		116,685	153,780	75.88
Вкупно камати		28,765	28,765	100.00
Краткорочни камати МФ		28,765	28,765	100.00
Крат. обврс. Опш. Струга		132,959	95,864	138.70
ДДВ обврска и даноци		5,032	6,053	76.34
Бруто плата вработени		18,212	54,049	33.70
Обврски према РЕ		339,377	293,440	115.65
Однапред пресм. данок на добивка		0	0	-
Останати обврски		32,155	22,191	144.90
Данок на Добивка		2,100	-	-
24		2,100	-	-
ВКУПНА ПАСИВА		2,215,203	2,530,935	87.53

2. Биланс на успех

		12.2018	12.2017	%	разл	% на учес
Приходи од продажба	12	255,305	184,185	138.61	71,120	88.96
Оперативни приходи	13	14,134	11,552	122.35	2,582	4.92
Останати приходи	14	13,736	20,134	68.22	-6,398	4.79
Вкупно оперативни приходи		283,175	215,871	131.18	67,304	98.67
Материј.енерг.рез.делови и сит.инв.	15	-59,040	-60,057	98.31	1,017	21.92
Трошоци за тековно одржување	16	-4,800	-4,352	110.29	-448	1.78
Трош.за теков.одржув. туѓи средства		0	0	-	0	-
Трошоци за осигурување		-74	-40	-	-34	-0.03
Бруто плати		-137,448	-134,681	102.05	-2,767	51.03
Менаџерски плати		0	0	-	0	-
Други услуги	17	-13,855	-11,545	120.01	-2,310	5.14
Останати оперативни трошоци	18	-10,556	-8,198	128.76	-2,358	3.92
Даноци,придонеси и други давачки	19	-322	-437	73.68	115	0.12
Вкупно оперативни трошоци		-226,095	-219,310	103.09	-6,785	83.95
Амортизација на сопствени средства		-23,209	-20,347	114.07	-2,862	8.62
Амортизација на грантови		-10,490	-11,433	91.75	943	3.89
Вкупна Амортизација	20	-33,699	-31,780	106.04	-1,919	12.51
Вкупно операт.трошоци и амортиз.		-259,794	-251,090	103.47	-8,704	96.46
Останати трошоци	21	-8,786	-23,630	37.18	14,844	3.26
Вкупни трошоци		-268,580	-274,720	97.76	6,140	99.72
Финансиски расходи	22	-752	-1,355	55.50	603	0.28
Финансиски приходи	23	3,826	1,487	257.30	2,339	1.33
Добивка/Загуба од редов. работење		17,670	-58,717	-	76,387	-
Данок на добивка	24	2,100	0	-	-2,100	-
НЕТО ДОБИВКА/ ЗАГУБА	25	15,570	-58,717	-	74,287	-

3. Извештај за паричните текови

	31.12.18	31.12.17	%
Готовина на почеток на период	10,500	11,091	94.67
Готовински прилив од купувачи -усл за вода	242,533	172,287	140.77
Готовински прилив од купувачи услуга	14,973	16,024	93.44
Останата наплата	332	0	-
Вкупен готовински прилив	257,838	188,311	136.92
Готовина исплатена на добавувачи,вработени и сл	-199,595	-157,892	126.41
Платен данок	-4,049	-1,390	291.29
Платена камата	0	0	-
Исплатено на РЕ Колектор	-28,863	-26,467	109.05
Исплатено на РЕ Водовод Струга	-1,304	-2,254	57.85
Паричен тек од оперативни активности	24,027	308	7,800.97
Набавка на основно средство	-3,503	-899	389.66
Продажба на основно средство	0	0	-
Долгорочен кредит	0	0	-
Паричен нето тек од вложувачки активности	-3,503	-899	389.66
(Отплата)/ Прилив на заеми	0	0	-
Паричен нето тек од финансиски активности	0	0	-
Зголемување/(Намалување) на парични средства	20,524	-591	-
Готовина на почеток на период	10,500	11,091	94.67
Готовина на крај на период	31,024	10,500	295.47
Зголемување / (Намалување) на парични средства	20,524	-591	-

4. Извештај за промена на капиталот

О П И С	01.01.2018	зголе мување	нама лување	31.12.2018
Јавен капитал	610,245	0	-12.033	598.212
Ревалоризациони резерви	54,050	0	-54.050	0
Законски резерви	11,996	0	-11.996	0
Акумулирана добивка	2,697	0	-2.697	0
Акумулирана загуба	-483.824	-15.388	80.775	-418.437
Загуба за финансиска година	0	0	0	0
Добивка за финансиска година	0	15.570	0	15.570
Вкупно Капитал и Резерви	195.164	182	0	195,345
Останата сеопфатна Добивк/Загуба	0	0	0	0
Вкупна Сеопфатна добивка/Загуба	0	0	0	0

5. Објаснувачки белешки (образложение во билансите)

1. Нетековни средства

Материјалните средства т.е. имотот, зградите, опремата, нематеријалните вложувања се евидентираат по набавна вредност доколку векот на употреба им е подолг од една година или поединечно вредноста е поголема од 300 евра во денарска противвредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност зголемена за сите трошоци настанати до нивното стапување во употреба.

Нематеријалните вложувања ги опфаќаат вложените средства во права за користење на недвижен имот. Ревалоризација односно превреднување на нематеријалните и материјалните средства не е вршено во 2015. Истите се ревалоризирани во текот на претходните години. Ефектот од ревалоризацијата се евидентира како ревалоризациона резерва која преставува дел од вкупниот капитал. Ревалоризација може да се врши само во хиперинфлаторни услови.

Кога средствата се ставаат вон употреба или на било кој начин се отуѓуваат се искнижуваат од соодветните сметки соодветната ревалоризациона набавна вредност и исправката на вредноста. Приходите или расходите поврзани со отуѓувањата се евидентираат во билансот на успех како приходи односно трошоци соодветно.

Долгорочните финансиски вложувања ги сочинуваат акции во банки.

2018	земји шта	градежи	опрема	други	с-во во подготов	мат.с-ва	немат. с-ва	дол.фин с-ва	Вкупно
Набавна вредност									
Салдо 1.01.18	3,864	1,063,244	298,743	186	1,200,551	2,566,588	9,360	3,522	2,579,470
Зголемување	0	7,839	10,209	0	-306,500	-288,452	1,349	0	-287,103
намалување	0	-90,152	-2,817	0	-52,197	-145,167	0	0	-145,167
салдо31.12.18	3,864	980,930	306,135	186	841,854	2,132,969	10,709	3,522	2,147,200
Исправка на вред.									
салдо 01.01.18	0	622,806	258,501	0	4,846	886,152	5,752	0	891,904
Амортизација	0	24,674	7,196	0	0	31,869	1,830	0	33,699
Намалување	0	-45,132	-2,584	0	-4,846	-52,562	0	0	-52,562
Салдо 31.12.18	0	602,347	263,112	0	0	865,459	7,582	0	873,041
нето сметк вред 31.12	3,864	378,583	43,023	186	841,854	1,267,510	3,127	3,522	1,274,158
нето сметк вред 01.01	3,864	440,438	40,243	186	1,195,705	1,680,436	3,608	3,522	1,687,565

МЈП Проаква ги користи следниве стапки за амортизација по праволиниска метода:

рб	Основно средство	% на амортизација на годишно ниво
1	Долгорочни нематеријални средства и лиценци	20%
2	Градежни објекти на високоградежна и нискоградежна бетонска и метална конструкција	2.5%
3	Градежни објекти на нискоградба со горен строј	3%
4	Градежни објекти на високоградбена и нискоградбена дрвена конструкција	5%
5	Градежни објекти на високоградбена и нискоградбена пластична конструкција	2.5%
6	Останати неспомнати градежни објекти	10%
7	Опрема за п-во и прерботкс, дистрибуција на нафта, гас, елек. енергија	5%
8	Погонски и деловен инвентар/машини, алати, транспортни средства и уреди	10%
9	Мебел и деловен инвентар, опрема за затоплување	20%
10	Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема, патнички моторни возила	25%
11	Останата неспомната опрема	10%
12	Останати неспомнати долгорочни средства	20%

2. Залихи

Залихите се состојат од сировини и материјали, резерни делови, ситен инвентар, амбалажа, автомобилски гуми, готови производи и трговска стока. Залихите на добра и материјали се вреднуваат според трошоците на купување (набавка) т.е фактурна вредност и директни зависни трошоци на

набавката корегирана за договорени трговски попусти, работи и слични ставки што ја намалуваат фактурната вредност.

Вреднувањето на трошењето на залихи ќе се врши согласно принципот на просечни цени.

Ситниот инвентар се отпишува еднократно при ставање во употреба со задолжување по лица. Автогумите се отпишуваат при ставање во употреба. Намалувањето на вредноста на залихите се врши кога нето продажната вредност е помала од набавната цена, во случај на делумно губење на квалитетот на стоките, кусок, дотраеност, оштетеност на основа на предлог на пописната комисија која ја констатирала фактичката состојба за време на редовниот годишен попис.

3. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се по основ на продажба на производи и услуги за водоснабдување, канализација и колектор и хидроградбени активности. Тие се признаваат во моментот на извршување на трансакцијата на продажба т.е извршување на услугата. Ако е договорено сукцесивно извршување, аналогно и побарувањата сукцесивно ќе се евидентираат.

Побарувањата се вреднуваат во износ на продажната вредност на продадените производи или услуги зголемени за пресметаниот данок на додадена вредност.

Намалување на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај и ликвидација, со судска пресуда за неисполнливост на товар на расходите.

Доколку приходот од продажбата кој е признаен според начелото на настанување на деловната трансакција а дополнително се појавил ризикот за наплата, побарувањето индиректно се корегира на товар на расходите а директно само ако е изминат законскиот рок на соодветното побарување или неможноста на наплата е извесна, документирана или образложена.

Тековната подготовката на Одлуката за отпис е во корелација со Раководителот наплата и Комисијата за верификација на побарувањата по пат на предлагање на содржина на проценката за ненаплатливост на побарувањата или на Раководителот на правна служба за побарувања под судска надлежност. На крај на година Комисијата за попис на побарувања и обврски дава предлог до УО за вредносно усогласување на побарувањата и обврските согласно извршениот попис.

Ризикот на наплата на побарувањата ги оценува и оверува Органот на Управување.

4. Побарување од државата за даноци

Побарување од државата за даноци се резултат на претплати на даноци како што се ДДВ и персонален доход кај платите.

5. Побарување од РЕ

Овие побарувања се меѓу работните единици РЕ Водовод Охрид, РЕ Водовод и канализација Струга, РЕ Колектор како резултат на интерни обврски поврзани со фактурирањето-наплатата и пренос на соодветните РЕ како и плаќања од една на друга РЕ.

6. Останати побарувања

Побарувањата како резултат на побарување од вработените, дадени аванси и претплати со добавувачи и сл

7. Пари и парични еквивалнти

Парите на сметките кај деловните банки и благатајната искажани во денари се водат по номинални износи според доставениот извор за состојбата на прометот на тие сметки.

Висината на благајничкиот максимум се определува со посебна одлука на Органот на Управување.

Состојба 31.12.2018:

- благајна 30 ијлади
- жиро сметки 30 993 милиони денари

8. АВР

Активни временски разграничувања преставуваат однапред пресметани трошоци за камати по банки, обврски кон вработени испратени како технолошки вишок, однапред пресметани трошоци за лизинг и друго

9. Капитал

Капиталот (Извештај бр. 4) го сочинуваат:

Државен капитал	598.213
Акумулирана загуба	-418,437
Добивка за финансиската година	15.570
Вкупно Капитал и Резерви	195,346

10. Нетековни обврски

а) Долгорочните обврски, тоа се :

- 18,474 милиони е како резултат на долгорочни обврски за проектите со јавно-приватно партнерство, набавка на опрема и сл

б) Пасивните временски разграничувања преставуваат одложени приходи по основ на донации кои се амортизираат согласно МСС штом се стават во употреба. Тука спаѓаат Швајцарската помош за Проектот за Заштита на Охридското Езеро, степенот на изграденост на грант-Проектот за канализација финансиран од Германската Влада преку KfW банката, степенот на изграденост на Проектот за Водоснабдување Охрид/Струга (МЕАП Проект) во делот финансиран од Германската Влада како грант преку KfW банката, грантовите од ресорните Министерства и фондови.

11. Тековни обврски

Обврски спрема добавувачите	11	571.046
Вкупно кредити		116.685
Краткорочни кредити МФ		116.685
Вкупно камати		28,765
Краткорочни камати МФ		28,765
Крат.обврс.Опш.Струга		132.959
ДДВ обврска и даноци		5.032
Бруто плата вработени		18.212
Обврски према РЕ		339.377
Останати обврски		32.156
Данок на Добивка		2.100

12. Приходи од Продажба

Приходот се признава кога постои веројатност од идни приливи на економски добра во претпријатието, кога износот на приходот може со сигурност да се измери и кога е завршен трансферот на ризиците. Приходите од продажба се признаваат во нето износ во моментот на испораката а кај приходите од обезбедување на услуги според степенот на извршеност.

Приходи од продажба	12.2018	12.2017	%	разл
Приходи од вода од домаќинства	127,001	96,068	132.20	30,933
Приходи од вода индустрија	45,191	36,428	124.06	8,763
ВКУПНО Приходи од вода	172,192	132,496	129.96	39,696
Приходи од канализација домаќинства	6,307	4,963	127.08	1,344
Приходи од канализација индустрија	5,111	3,452	148.06	1,659
ВКУПНО Приходи од канализација	11,418	8,415	135.69	3,003

Вкупно Приходи колектор Охрид	53,562	30.778	174.03	22,784
Вкупно Приходи колектор Струга	18,133	12,496	145.11	5,637
ВКУПНО Приходи од Колектор :	71,695	43,274	165.68	28,421
СЕВКУПНО:	255,305	184,185	138.61	39,696
% на учество во Вкупните Приходи	88.96	84.74		

13. Оперативни приходи

Оперативни приходи се приходи од хидроградбени (водоводно-канализационо-колекторски) инвестирања и услуги на потрошувачите .

Оперативни Приходи	12.2018	12.2017	%	разл
Приходи од хидроград. водоводни и колекторски приклучоци	12,620	8,533	147.90	4,087
Други приходи	1,440	2,948	-	-1,508
Приходи од прод. на материјали	0	3	0.00	-3
Приход од наемнина	74	68	108.82	6
Вкупно :	14,134	11,552	122.35	2,582
% на учество во Вкупните Приходи	4.92	5.31		

14. Останати Приходи

Останати приходи се приходи слагања, приходи од судски трошоци, амортизација на донации (општински и странски) и други приходи со помала фреквентност во појавувањето.

Останати оперативни приходи	12.2018	12.2017	%	разл
Приходи од отпис на обврски	1,965	180	1,091.67	1,785
Приходи од прод. немат. и осн.с-ва	0	3,588	0.00	-3,588
Приходи од вишоци	27	34	79.41	-7
Приходи од амортизација на донации	10,490	11,433	91.75	-943
Приходи од добиени судски спорови	432	599	72.12	-167
Останати неспомнати приходи	822	4,300	19.12	-3,478
Вкупно:	13,736	20,134	68.22	-6,398
% на учество во Вкупните Приходи	4.79	9.26		

Трошоци на продажба

Расходите се дефинираат како намалување на економските користи за време на пресметковниот период во форма на одливи, намалување или амортизација на средства или стекнување на обврски. Со други зборови расходите вклучуваат трошоци на продадени производи, трошоци потребни да се изврши работењето и трошоци на привлекување и опслужување на корисниците или купувачите.

15. Материјали енергија, рез.делови и ситен инвентар	12.2018	12.2017	%	разл
Трошоци за суровини и материјали	-13,647	-9,654	141.36	3,993
Трошоци за енергија	-43,688	-46,576	93.80	-2,888
Трошоци за резервни делови и м-јали	-1,470	-3,786	38.83	-2,316
Трошоци за отпис на ситниот инвентар	-235	-41	573.17	194
Вкупно:	-59,040	-60,057	98.31	-1,017
% на учество во Вкупни Расходи	21.92	21.75		

16. Трошоци за тековно одржување	12.2018	12.2017	%	разл
Услуги за одржување и заштита	-4,800	-4,352	110.29	448
Вкупно:	-4,800	-4,352	110.29	448
% на учество во Вкупни Расходи	1.78	1.58		

17. Други услуги	12.2018	12.2017	%	разл
Трошоци за транспорт - превоз	-223	-1,135	19.65	-912
Поштенски, телеф. и интерн. услуги	-1,957	-1,493	131.08	464
Наем-лизинг	-3,558	-3,019	117.85	539
Комунални услуги	-167	-99	168.69	68
Останати услуги	-6,480	-5,019	129.11	1,461
Банкарски усл. и трош на плат. промет	-1,470	-780	188.46	690
Вкупно:	-13,855	-11,545	120.01	2,310
% на учество во Вкупни Расходи	5.14	4.18		

18. Останати оперативни трошоци	12.2018	12.2017	%	разл
Трошоци за реклама, пропаганда	-84	-178	47.19	-94
Останати трошоци на вработени	-3,736	-2,198	169.97	1,538
Дневници за службени патувања	-430	-272	158.09	158
Надомест на трошоци на вработени	-483	-695	69.50	-212
Трошоци за надом на чл на УО и НО	-1,428	-618	231.07	810
Трошоци за спонзорства и донации	-28	-84	33.33	-56
Трошоци за репрезентација	-952	-1,067	89.22	-115
Останати трошоци на работењето	-3,415	-3,086	110.66	329
Вкупно:	-10,556	-8,198	128.76	2,358
% на учество во Вкупни Расходи	3.92	2.97		

19. Даноци, придон. и други давачки	12.2018	12.2017	%	разл
Даноци незав. од резултат, чланарини	-322	-437	73.68	-115
Вкупно:	-322	-437	73.68	-115
% на учество во Вкупните Расходи	0.12	0.16		

20. Амортизација	12.2018	12.2017	%	разл
Амортизација на сопствени средства	-23,209	-20,347	114.07	2,862
Амортизација на грантови	-10,490	-11,433	91.75	-943
Вкупно:	-33,699	-31,780	106.04	1,919
% на учество во Вкупните Расходи	12.51	11.51		

21. Останати трошоци	12.2018	12.2017	%	разл
Вредн. усоглас. на побарувања	-1,266	-9,554	13.25	-8,288
Неотп. вред. на основ с-во	-233	-10,933	2.13	-10,700
Кусоци, кало растур	-13	-31	41.94	-18
Казни, пенали, надомест на штети	-545	-85	641.18	460
Останати расходи од работење	-6,729	-3,027	222.30	3,702
Вкупно:	-8,786	-23,630	37.18	-14,844
% на учество во Вкупните Расходи	3.26	8.56		

22. Финансиски расходи	12.2018	12.2017	%	разл
Расходи по основ на затезни камати	-752	-1355	55.50	-603
Вкупно:	-752	-1355	55.50	-603
% на учество во Вкупните Расходи	0.28	0.49		0.21
Финансиски приходи	12.2018	12.2017	%	разл
Приходи од камати од неповр.друштва	3,826	1,487	257.30	-2,339
Вкупно:	3,826	1,487	257.30	-2,339
% на учество во Вкупните Приходи	1.33	0.68		

24. Даноци

Даноците се пресметуваат согласно позитивните законски прописи на Република Македонија по пат на оданочување добивката корегирана за непризнаените расходи согласно Даночниот Биланс по општа стапка од 10% во износ од 2 100 илјади денари

25. Нето Добивка / Загуба

МЈП Проаква како финансиски резултат заклучно со 31.12.2018 покажува Нето Добивка од 15 570 илјади денари.

Согласно позитивните Законски прописи, Добивката за 2018 ќе се намени за покривање загуби од минати години, т.е.согласно поединечниот успех по Работни единици во финансискиот резултат.